



Народна банка на Република Северна Македонија Дирекција за статистика

Скопје, 29 март 2024 година

Соопштение за печат

Позначајни движења кај каматните стапки на банките и штедилниците¹: февруари 2024 година

- Просечната каматна стапка на вкупните кредити, во февруари 2024 година изнесува 5,52% и на месечна основа е намалена за 0,03 п.п., при годишен раст од 0,52 п.п. Просечната каматна стапка на вкупните депозити бележи месечно и годишно зголемување од 0,04 п.п. и 0,76 п.п., соодветно и изнесува 1,76%.
- Во февруари, просечната каматна стапка на новоодобрените кредити², забележа месечен и годишен раст од 0,13 п.п. и 0,15 п.п., соодветно и изнесува 5,35%. Просечната каматна стапка на новопримените депозити изнесува 2,31% и оствари раст од 0,09 п.п. на месечно ниво, а на годишно ниво е зголемена за 0,60 п.п.

Табела 1. Каматни стапки на вкупните и на новите кредити и депозити

	2.2023	3.2023	4.2023	5.2023	6.2023	7.2023	8.2023	9.2023	10.2023	11.2023	12.2023	1.2024	2.2024
во % на годишно ниво													
Вкупни кредити	5.00	5.04	5.08	5.09	5.12	5.49	5.49	5.49	5.49	5.48	5.47	5.55	5.52
Корпоративен сектор	4.63	4.70	4.79	4.81	4.86	5.36	5.36	5.37	5.37	5.36	5.33	5.44	5.40
Домаќинства	5.34	5.34	5.34	5.34	5.35	5.61	5.61	5.61	5.60	5.59	5.59	5.65	5.64
Новоодобрани кредити	5.20	5.26	5.44	5.32	5.26	5.57	5.53	5.49	5.55	5.38	5.21	5.22	5.35
Корпоративен сектор	5.22	5.27	5.53	5.36	5.26	5.75	5.73	5.50	5.71	5.39	5.30	5.21	5.25
Домаќинства	5.18	5.23	5.26	5.25	5.27	5.32	5.24	5.47	5.28	5.35	5.02	5.26	5.45
Вкупни депозити	1.00	1.11	1.17	1.22	1.40	1.50	1.55	1.59	1.67	1.74	1.79	1.72	1.76
Корпоративен сектор	1.75	1.74	1.82	1.92	1.99	2.02	2.08	1.94	1.96	2.23	2.06	2.07	2.08
Домаќинства	0.92	1.04	1.11	1.15	1.34	1.44	1.50	1.55	1.64	1.69	1.76	1.69	1.73
Новопримени депозити	1.71	2.04	2.23	1.93	2.70	2.21	2.17	2.15	2.32	2.28	2.37	2.22	2.31
Корпоративен сектор	1.40	1.10	1.62	1.50	2.11	1.57	1.81	1.65	1.51	1.71	2.19	2.02	2.19
Домаќинства	1.86	2.27	2.34	2.18	2.87	2.40	2.32	2.40	2.57	2.46	2.42	2.30	2.35

Извор: НБРСМ.

¹ Под „каматна стапка“ се подразбира пондерирана просечна каматна стапка искажана во проценти на годишно ниво. За подетално објаснување види ја методологијата

http://www.nbrm.mk/content/statistika/Monetarna%20statistika/metodologija/Metodologija_MIR_07_2018_mak.pdf

² Во однос на каматните стапки на новоодобрените кредити / новопримените депозити се карактеристични променливи движења. Ваквите движења на каматните стапки произлегуваат од промените на обемот на новите депозити/кредити (којшто од месец во месец може позначително да се менува), како и од новодоговорената каматна стапка.



Народна банка на Република Северна Македонија Дирекција за статистика

1. Каматни стапки на корпоративниот сектор³


- Просечната каматна стапка на вкупните кредити на корпоративниот сектор, во февруари изнесува 5,40% и е намалена за 0,04 п.п. споредено со претходниот месец. Падот е резултат на пониските каматни стапки на сите компоненти, и тоа: каматните стапки на денарските кредити со валутна клаузула (за 0,15 п.п.), каматните стапки на денарските кредити без валутна клаузула и каматните стапки на кредитите во странска валута (за 0,02 п.п., соодветно). Анализирano на годишна основа, просечната каматна стапка на вкупните кредити на корпоративниот сектор бележи раст од 0,77 п.п.



Извор: НБРСМ.



- Во февруари, каматната стапка на новоодобрените кредити на корпоративниот сектор, оствари месечен раст од 0,04 п.п. и изнесува 5,25%. Нагорната промена произлегува од зголемените каматни стапки на денарските кредити со и без валутна клаузула (за 0,45 п.п. и 0,13 п.п., соодветно), во услови на остварен пад на каматните стапки на кредитите во странска валута (за 0,01 п.п.). Во споредба со февруари минатата година, оваа каматна стапка е повисока за 0,03 п.п.



Извор: НБРСМ.




³ За потребите на ова соопштение, корпоративниот сектор ги опфаќа нефинансиските институции (јавни и останати).



Народна банка на Република Северна Македонија Дирекција за статистика

- Просечната каматна стапка на вкупните депозити на корпоративниот сектор изнесува 2,08% и забележа мал месечен раст од 0,01 п.п. Месечната промена се должи на зголемените каматни стапки на денарските депозити со валутна клаузула и каматните стапки на кредитите во странска валута (за 0,04 п.п., соодветно), додека каматните стапки на денарските депозити без валутна клаузула се намалени (за 0,01 п.п.). Споредено на годишно ниво, оваа каматна стапка е зголемена за 0,33 п.п.
- Овој месец, кај каматната стапка на новопримените депозити⁴ на корпоративниот сектор е остварен раст од 0,17 п.п. и изнесува 2,19%. Растот е резултат на зголемените каматни стапки на сите компоненти, и тоа: каматните стапки на депозитите со валутна клаузула (за 1,02 п.п.), каматните стапки на депозитите во странска валута (за 0,42 п.п.) и денарските депозити без валутна клаузула (за 0,03 п.п.). Годишниот раст на каматната стапка на новопримените депозити на корпоративниот сектор изнесува 0,79 п.п.

2. Каматни стапки на домаќинствата⁵



Извор: НБРСМ.




- Каматната стапка на вкупните кредити на домаќинствата, во февруари е намалена за 0,01 п.п. на месечна основа и изнесува 5,64%. Анализирано по валута, надолната промена е одраз на пониските каматни стапки на кредитите во странска валута и каматните стапки на денарските кредити со валутна клаузула (за 0,04 п.п., соодветно), додека каматните стапки на денарските кредити без валутна клаузула се непроменети. Оваа каматна стапка е зголемена за 0,30 п.п., во однос на истиот месец претходната година.
- Во февруари, просечната каматна стапка на новоодобрените кредити на домаќинствата изнесува 5,45% и забележа месечно зголемување од 0,19 п.п. Притоа, растот е резултат на зголемените каматни стапки на сите компоненти, и тоа: денарските кредити со валутна клаузула (за 0,09 п.п.), кредитите во странска валута (за 0,08 п.п.) и денарските кредити без валутна клаузула (за 0,07 п.п.). Просечната каматна стапка на новоодобрените кредити на домаќинствата оствари раст од 0,27 п.п., споредено на годишно ниво.

⁴ Во графиконот што се однесува на каматните стапки на новопримените депозити на корпоративниот сектор, прекиниот во сериите податоци кај каматните стапки во денари со валутна клаузула се должи на тоа што во дадени месеци банките и штедилниците не примиле таков вид депозити од корпоративниот сектор.

⁵ За потребите на ова соопштение, домаќинствата опфаќаат: физички лица, самостојни вршители на дејност и непрофитни институции коишто им служат на домаќинствата.



Народна банка на Република Северна Македонија Дирекција за статистика



Извор: НБРСМ.

- Каматната стапка на вкупните депозити на домаќинствата, во февруари забележа месечен раст од 0,04 п.п. и изнесува 1,73%. Притоа, растот произлегува од повисоките каматни стапки на денарските депозити без валутна клаузула (за 0,06 п.п.), каматните стапки на депозитите во странска валута (за 0,03 п.п.) и каматните стапки на денарските депозити со валутна клаузула (за 0,01 п.п.). На годишна основа, оваа каматна стапка расте за 0,81 п.п.
- Овој месец, каматната стапка на новопримените депозити на домаќинствата⁶ изнесува 2,35% и споредено со претходниот месец е зголемена за 0,05 п.п. Каматната стапка на новопримените депозити на домаќинствата е повисока за 0,49 п.п. во однос на февруари претходната година.

⁶ Во графиконот што се однесува на каматните стапки на новопримените депозити на домаќинствата, прекилот во сериите податоци кај каматните стапки во денари со валутна клаузула се должи на тоа што во дадени месеци банките и штедилниците не примиле таков вид депозити од домаќинствата.



Народна банка на Република Северна Македонија Дирекција за статистика

Придружни информации

Временски серии податоци: годишни, квартални и месечни податоци за пондерираните каматни стапки на банките и штедилниците

http://www.nbrm.mk/statistika_na_kamatni_stapki.nspix

Методолошки објаснувања:

http://www.nbrm.mk/content/statistika/Monetarna%20statistika/metodologija/Metodologija_MIR_07_2018_mak.pdf

Следни објавувања: Календар на објавување податоци

http://www.nbrm.mk/content/statistika/kalendar/Kalendar_na_objavuvanje_podatoci.pdf

Месечни податоци за каматните стапки: 30 април 2024 година (референтен пресек заклучно со март 2024 година).

За новинарски прашања, ве молиме контактирајте со лицата од Кабинетот на гувернерот.

За подетални информации во врска со објавените статистички податоци, побарајте нè на: contact.statistika@nbrm.mk или на телефонскиот број 02/3215-235 лок. 108/110.